



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1

Скопје, четврток, 12 јануари 1950 година

Год. VI

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НР Македонија“ Пошт. фак 31. Скопје. Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 694.

Овој број чини 4 динари. Преплатата за една година износи 250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централна за НРМ — Скопје 8.901,812

УКАЗ

На основа чл. 17 ст. 8 од Законот за почесните звања на трудбениците, а по предлог на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија

РЕШИ

За квалитативно и квантитативно особено истакнати колективни резултати кои што видно допринесуваат кон социјалистичката реконструкција на земјоделството се даваат следните почесни звања и тоа:

1. ЗАСЛУЖНА ЗАДРУГА, на:

1. Селанската работна задруга во село Рожден, Кавадарска околија;
2. Селанската работна задруга во село Трстеник, Кавадарска околија;
3. Селанската работна задруга во село Рјатевца, Кратовска околија;
4. Селанската работна задруга во село Долно Гуганци, Светониколска околија;
5. Селанската работна задруга во село Грдовци, Кочанска околија;
6. Селанската работна задруга во село Гарјани, Штипска околија;
7. Селанската работна задруга во село Д. Врановци, Титов Велешка околија;
8. Селанската работна задруга во село Дебреши, Гостиварска околија;
9. Селанската работна задруга во село Стенче, Гостиварска околија;
10. Селанската работна задруга во село Отошница, Криво Паланечка околија;
11. Селанската работна задруга во село Горно Солње, Скопска околија;
12. Селанската работна задруга во село Шупли Камен, Кумановска околија;
13. Селанската работна задруга во село Кумин Дол, Кумановска околија;
14. Селанската работна задруга во село Сушица, Драчевска околија; и
15. Селанската работна задруга во село Мажучишта, Прилепска околија.

II. ЗАДРУГА — БОРЕЦ ЗА ВИСОК ПРИНОС, на:

1. Селанската работна задруга во село Муртино, Струмичка околија;
2. Селанската работна задруга во село Секирник, Струмичка околија;
3. Селанската работна задруга во село Барово, Кавадарска околија;
4. Селанската работна задруга во село Миравци, Гевгелиска околија;
5. Селанската работна задруга во село Стојково, Гевгелиска околија;
6. Селанската работна задруга во село Вратница, Тетовска околија;
7. Селанската работна задруга во село Стојковци, Скопска околија;

У. Бр. 27

Скопје, 28 ноември 1949 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Ристо Цунов, с. р.

Претседател,

Богоја Фотев с. р.

2

УКАЗ

На основа чл. 16 ст. 1 од Законот за почесните звања на трудбениците, а по предлог на Претседателот на Владата на НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија

РЕШИ

За допринесување со својата работа и со валожувањето кон зајакнувањето и развивањето на задругата и задружниот имот и за истакнување во исполнувањето на обврските спрема државата на работниот народ се дава следното почесно звање

ЗАСЛУЖЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ-ЗАДРУГАР и тоа на:

1. БОРИС АЛЕКСОВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Црновец, Битолска околија;
2. БЕДАН ГЕОРГИЕВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Црнобуки, Битолска околија;
3. ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Баренани Битолска околија;
4. ГЕОРГИ СЕКУЛОСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Барешани, Битолска околија;
5. СЛАВКА ГЕОРГИЕВА, член на Селанската работна задруга во с. Ротино Битолска околија;
6. МАРА КУБУРОВА, член на Селанската работна задруга во с. Породин, Битолска околија;
7. ЈОНЧЕ ТРАЈКОВСКИ, бригадир во Селанската работна задруга во с. Шаночареј, Охридска околија;
8. СТАВРЕ ЈАНЧЕСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Мешеште, Охридска околија;
9. АМЕД ОСТРЕЖИ, член на Селанската работна задруга од гр. Дебар;
10. ЈОСИФ МАНЕВСКИ, член на Селанската работна задруга од с. Дихово, Битолска околија;
11. СТАНА МИТЕВА АНДОВА, член на Селанската работна задруга во с. Отошница, Криво Паланечка околија;
12. ФРОСКА МИЛЕСКА, член на Селанската работна задруга во с. Стојковци, Скопска околија;
13. ЈУСИН МУРАТИН, член на Селанската работна задруга во с. Форино, Гостиварска околија;
14. ЕНВЕР ШУКРИ, член на Селанската работна задруга во с. Љубин, Горче Петровска околија;
15. ИЛИЈА БОРИСОВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Г. Солње, Скопска околија;
16. ЈОВАН ПЕТРУШЕВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Витанци, Титов Велешка околија;
17. ИМЕР ИСАК, член на Селанската работна задруга во с. Никиштани, Горче Петровска околија;
18. ТОДОР СТОЈКОВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Ресава, Кавадарска околија;
19. ДОНЧО МИТРЕВСКИ, бригадир во Селанската работна задруга во с. Оморани, Титов Велешка околија;
20. ЗАХАРИЈЕ СТОЈАНОВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Чаиле, Гостиварска околија;
21. НАКО КРУМОВ, претседател на Селанската работна задруга во с. Ресава Кавадарска околија;
22. ГЛИГОР ПЕТРОВСКИ, претседател на Селанската работна задруга во с. Драгово, Штипска околија;

23. СТОИЛКО ВИТКОВ, претседател на Селанската работна задруга во с. Софилари, Штипска околија;
 24. ПОЦКО БОЖИНОВСКИ, член на Селанската работна задруга во с. Ракитец, Радовишка околија;
 25. ГЕОРГИ РОМЕНОВ, член на Селанската работна задруга во с. Двориште, Беровска околија;
 26. ЛЕНКА КОЦЕВА, член на Селанската работна задруга во с. Муртино, Струмичка околија;
 27. НАДЕЖДА МИТЕВА, член на Селанската работна задруга гр. Неготино, Кавадарска околија;
 28. АНГЕЛ ДАНИЛОВ, член на Селанската работна задруга во с. Г. Подлог, Кочанска околија;
 29. НАЦЕ САНДЕВ, задругар во Селанската работна задруга во с. Немањци, Свето Николска околија; и
 30. ЈОРДАН СПАСОВ, член на Селанската работна задруга во с. Карбинци, Штипска околија.

У бр. 28 — Скопје, 28 ноември 1949 год.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,
Ристо Цинев, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Богоја Фотев, с. р.

Врз основа на точка 12 од Напатствието за составување на тромесечната состојба на државните стопански претпријатија од сојузно и републиканско значење бр. 24960 од 30 VII 1949 година (Сл. лист на ФНРЈ бр. 67/49 година) пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ТРОМЕСЕЧНИ СОСТОЈБИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. — Државните стопански претпријатија од локално значење по истекот на тромесечието составуваат тромесечни состојби.
2. — Тромесечната состојба на претпријатието опфаќа:
 - а. — бруто — салдо биланс; и
 - б. — претсметка за извршувањето на тромесечниот финансиски план.
3. — Главните дирекции по истекот на тромесечието составуваат претсметка на приходите и расходите.

II. — БРУТО — САЛДО БИЛАНС

4. — Државните стопански претпријатија од локално значење составуваат тромесечен бруто — салдо биланс, врз основа на книговодствените податоци, по правило без претходно инвентарисање.

Производителните претпријатија кои работат по основниот контен план за индустријата и рударството и кои работат од класата 4 составува тромесечен погонски лист (пол) и прават претсметковна калкулација со употреба на индивидуалните плански расходи со стварните и ја извлекуваат надпланската добивка и снижението на полната цена на чинењето.

Производителните претпријатија кои работат по минималниот контен план и претпријатијата од останалите стопански гранки ќе прават претсметка со Упоредба на индивидуалните плански расходи со стварните.

III. — ПРЕТСМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН

5. — Државните стопански претпријатија од локално значење составуваат претсметка на извршувањето на тромесечниот финансиски план на обрасците Тс-1, Тс-2, Тс-4, Тс-5 Тс-6. Трговските претпријатија го составуваат образецот Тс-3 на место образецот Тс-2, додека образецот Тс-5 го составуваат само во случај кога во својот склоп имат и други дејности на кои што остваруваат добивка односно загуба. Образците "Тс" се слични на образците "Зс" кои се дадени во Напатствието за изготвување, разгледување и одобрување на завршните сметки на Државните стопански претпријатија од локално значење за 1946, 1947 и 1948 година, бр. 10333/23 јули 1949 година.

6. — Претсметката и распределбата на добивката снижението на полната цена на чинењето односно покривање на остварената загуба што се врши во секое тромесечие има карактер на аконтација, бидејќи дефинитивната претсметка и

распределба на постигнатиот финансиски резултат се врши на крајот на годината. Особеноста на тромесечната претсметка се состои во тоа, што после утврдувањето на постигнатиот резултат за односното тромесечие се утврдува финансискиот резултат од почетокот на годината па до крајот на односното тромесечие. Поради тоа на образецот Тс-5 под I се врши претсметка на финансискиот резултат за односното тромесечие а под II за периодот од почетокот на годината па до крајот на односното тромесечие. На таму се врши распределба на утврдениот резултат не за односното тромесечие, туку за вкупниот резултат од почетокот на годината.

При нанесувањето на податоците за почетните залихи треба да се обрне внимание на следното: во калкулациите под I (за односното тромесечие) се внесуваат податоците за состојбата на залихите на почетокот на односното тромесечие по полната цена на чинењето, додека во калкулациите под II (за периодот од почетокот на годината), почетните залихи се внесуваат со состојбата на почетокот на годината. Завршните залихи секогаш се внесуваат со состојбата на крајот на односното тромесечие. Во калкулацијата под I производството се внесува во висина на производството на односното тромесечие додека во калкулацијата под II во висина на производството од почетокот на годината до крајот на односното тромесечие.

На приложениот образец прикажан е пример на претсметување на финансискиот резултат за III тромесечие.

1. Дирекцијата составува претсметка на извршувањето на својата претсметка на приходите на ист начин како што е објаснето за составувањето на претсметките за завршната сметка. Особеноста се состои во тоа, што дирекцијата на крајот на тромесечната претсметка дава рекапитулација на приходите и расходите по глави и за периодот од почетокот на годината до крајот на односното тромесечие.

IV. — ПРЕГЛЕД НА ТРОМЕСЕЧНАТА СОСТОЈБА

- 8) Тромесечната состојба со сите прилози претпријатијата ја испраќаат до административно-оперативниот раководител, кој што врши преглед на тромесечната состојба. Образецот Тс-5 се поднесува во четири примерка.

9) После прегледот на индивидуалната тромесечна состојба административно-оперативниот раководител составува собирна тромесечна состојба. Еден примерок од собирната тромесечна состојба се доставува на поверенството за финансии, а ова прави собирна тромесечна состојба за сите претпријатија, и по еден примерок доставува на поверенството за финансии на Обласниот народен одбор и надлежната планска комисија, со по еден примерок на образецот Тс-5 за секое претпријатие.

Собирните тромесечни состојби се составуваат на образецот Тс-21, Тс-22, Тс-24 и Тс-26. Овие обрасци се слични со образците Зс-22, Зс-23, итн.

Кон собирната тромесечна состојба на претпријатијата дирекцијата ја приложува претсметката за извршувањето на својата претсметка на приходите и расходите.

V. — РОКОВИ

- 10) Производителните, експлоатационите и услужните претпријатија ги доставуваат своите тромесечни состојби до повисокиот орган најдоцна до 6 недели по истекот на тромесечното, а годишните претсметки најдоцна до 25. II. на следната година.

Трговските и угостителските претпријатија поднесуваат тромесечни состојби најдоцна до 20 дена по истекот на тромесечието, а годишните претсметки најдоцна до 31 јануари на наредната година.

Земјоделските стопански претпријатија се ослободуваат привремено од составување и поднесување на тромесечните состојби.

Дирекциите доставуваат свои тромесечни претсметки 25 дена по истекот на рокот за тромесечната претсметка на претпријатието, а годишните претсметки 35 дена по истекот на рокот на годишната претсметка на претпријатието.

VI. — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

11. — Исклучително во 1949 година претпријатијата и дирекциите ќе составуваат тромесечни состојби почнувајќи со III тромесечие.

12. — Ова Напатствие влегува во сила веднаш.

Бр. 17239, 20 XII 1949 год., Скопје.

Министер на финансии на НРМ,
Д. Џамбаз, с. р.

Обр. Тс-5

Назив на претпријатието

народен одбор

Седиште на претпријат.

Административно опер. раковод.

Претсметка и распределба на финансискиот резултат остварен за I, II и III тримесечје 1949 год.

I Калкулација за III тром.	Почетни залихи во почетокот на III тром. по П.Ц.Ч.	Производ. во III тром. 1949 г. по П.Ц.Ч.	Вкупно	Завршни залихи по П.Ц.Ч.	Реализација 1949 г. по П.Ц.Ч.	Финансиски резултат + добивка — губиток	Цена на производството
1	2	3	4	5	6	7	8
Претсметковна индивидуална план.	274.650 275.090	1,460.290 1,520.240	1,734.940 1,795.330	272.651 273.595	1,462.289 1,521.735	+105.881 + 46.435	1,568.170 1,568.170

II. Калкулација за I-III тром.	Почетни залихи по П.Ц.Ч. по кв. на год.	Производ. 1949 г. по I-III тром. по П.Ц.Ч.	Вкупно	Завршни залихи по П.Ц.Ч.	Реализација 1949 г. по П.Ц.Ч.	Финансиски резултат + добивка — загуба	Цена на производството
1	2	3	4	5	6	7	8
Претсметковна индивид. планска	296.008 296.008	4,381.396 4,670.668	4,677.399 4,866.676	272.651 273.595	4,404.748 4,593.081	+ 235.775 + 107.442	4,700.523 4,700.523

III. План на сниж. на цена на чин. во три тром. 1949 година
П.Ц.Ч. % на сниж. износ

1) Планирано П.Ц.Ч. 4,600.000 4 184.000
2) П.Ц.Ч. по инд. план, калк. 4 182.827

IV. Разчлен. на финан. резултат за I, II и III тримесечја 1949 година

Вкупен финансиски резултат I тром. 89.101
II " 100.793
III " 105.881
Вкупно 295.775

Ванредни непредвид. приход. I-III тром. 15.890

Вкупно 311.665

Планско снижение I-III тром. 184.000

Останува 127.665

Ванредни непред. расходи I-III тром. 12.625

Останува за распределба 115.040

Планска добивка (+ —) салдо

вонред. непр. прих. (расходи) I-III тром. 110.707

Натпланска добивка I-III тром. 4.333

V. Одредување процентот за фондот на раководството од над планскиот резултат за I-III тримесечје

1) Пост. сниж.: 4,570.668 — 4,381.391 = 189.277

2) Процент на снижението: (вкупно) сниж. X 1.000 : П.Ц.Ч. = 1%

$$\frac{189.277 \times 100}{4,570.668} = 4,14\%$$

3) Процент на доприносот:
како процент на снижението изнес. 4,14%
Допринос за фондот на раководството од натпланската добивка се утврдува со 25%

VI Распределба на финансискиот резултат	Видови на финансискиот резултат				
	Редовна добивка	Екстра добивка	Натпланска добивка	Сниж. на ПЦЧ	Вкупно
Вкупно остварен резултат	110.707	—	4.333	184.000	299.040
10% контролен износ	11.071	—	—	—	11.071
Останува	99.636	—	4.333	184.000	287.969
Фонд на раководството 5%; 25%; 2%;	5.535	—	1.084	3680	10.299
Останува	94.101	—	3.249	180.320	277.670
Фонд на слободно располагање 10% 5,5%	11.070	—	433	10.120	21.623
Останува	83.031	—	2.816	170.200	256.047
Наголемување на оборотните средства	31.000	—	—	—	31.000
Останува	52.031	—	2.816	170.200	225.047
Инвестиции	48.000	—	—	—	48.000
Останува	4.031	—	2.816	170.200	177.047
Камати	631	—	—	—	631
Останува	3.400	—	2.816	170.200	176.416
Одвишок на расходи на неиндустр. дејност	3.400	—	—	—	3.400
Остаток за плаќање во буџет	—	—	2.816	170.200	173.016

VII Покривање на загубата

Вкупна загуба

Примено покривање од буџетот во текот на годината

Останува за покривање

4

Врз основа на точ. 11 од Напатствието на Владата на ФНРЈ за продавање и одредување цените на производите на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 25 јуни 1949 година), во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето на НРМ пропишувам

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАГОЛЕМЕНА СТОПА НА РЕДОВНАТА ДОБИВКА НА ЗАНАЕТСКИТЕ ЗАДРУГИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА СЛОБОДНА ПРОДАЖБА

1

Со цел да се унапреди производството за слободна продажба, а особено со цел за издигање производството на квалитетни производи кои ги бара пазарот, околските и градските народни одбори, на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации, можат одредената добивка на платите за изработка со Напатствието на Сојузниот уред за цени бр. 7867 од 13. XII. 1945 год. (Службени соопштение на Сојузниот уред за цени бр. 6 од 21. XII. 1946 год.) со сите подоцна измененија и дополненија, да ја наголемат најповеќе до 4% од платите за изработка.

11

Решенијата за одобрување, намалување или укинување на наголемена стопа на редовната добивка во рамките на предната оквирна стопа најповеќе 4% од платите за изработка ќе ги донесува извршниот одбор на околскиот односно градскиот народен одбор по заеднички предлог од повереникот за финансии, повереникот за трговијата и снабдувањето и повереникот за комунални работи односно повереникот за индустријата и занаетството.

Народните одбори, за своите одлуки по овој основ ќе им доставуваат решенија поодделно на секоја занаетска задруга и претпријатие на општествените организации, со кои ќе им ги соопштат процентите на наголемената стопа на добивката, врз основа на кое занаетските задруги и претпријатија на општествените организации, при барањето за одредување на цените во своите калкулации ќе ја зарачунаваат добивката по одобрените наголемени стопи.

Народните одбори најмалку два пати годишно ќе вршат ревизија на одоорената наголемена стопа на редовната добивка и при тоа за секој одделен случај ќе испитат да ли евентуално се настанали нови моменти и околности поради кои треба одоорената наголемена стопа на редовната добивка да се повиши, намали или укине.

III

Ова Напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Скопје, 22 декември 1949 год., Пов Бр. 4028.

Министер на финансии на НРМ,
Д. Џамбаз, с. р.

Согласен

Министер за трговија и снабдување
на НР Македонија,
Хр. Бајалски, с. р.

5

Врз основа на чл. 2 ст. 1 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за школите за учениците во трговијата ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 114 од 31 декември 1948 год.), го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНИВАЊЕ НА УЧИЛИШТА ЗА УЧЕНИЦИ
ВО ТРГОВИЈАТА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА НР МАКЕДОНИЈА

1. — Во градовите: Куманово, Тетово, Битола, Штип, Т. Велес, Струмица и Прилеп, се осниваат училишта за ученици во трговијата и истите се под раководство на ова Министерство.

Надзор над овие школи врши ова Министерство и Министерството на трудот на Народна Република Македонија.

2. — Наставата на овие школи трае две години.

3. — Личните и материјалните расходи на училиштата од точ. 1 паѓаат на терет на претсметката на ова Министерство.

4. — Поблиски прописи за организацијата и работењето на овие училишта, за почетокот и свршетокот на наставата донесува ова Министерство во согласност со Министерството на трудот на НР Македонија.

5. — Ова Решение стапува на снага веднаш.

Скопје, 6. XII. 1949 год., Бр. 22350.

Министер
за трговија и снабдување на НРМ,
Хр. Бајалски, с. р.

На основание чл. 8 и 10 од Законот за избор на одборници за народни одбори, Извршниот одбор на Околскиот народен одбор во Гостивар, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се распишуваат избори за 4 одборнички места на Народниот одбор на град Гостивар во состав на Гостиварска околија за испразнетите одборнички места во изборните места и тоа:

1. Во изборното место 10 и 11 викано Замизедит маало,
2. Во изборното место 22 и 23 викано Саат маало.

Изборите ќе се одржат во недела на ден 4 февруари 1950 година.

Решено во Гостивар на ден 31. XII. 1949 год., Бр. 17870.

7

По напатствието на Комитетот за законодавство и изградбата на народната власт на Владата на Народна Република Македонија под бр. 8026 од 17. XII. 1949 год. Извршниот народен одбор на IV реон ГНО Скопје на 21 XII 1949 год. го донесе под број 19401 следното

РЕШЕНИЕ

Се повлекува објавеното решение под бр. 236 во Службен весник на НРМ, бр. 25 од 28 XI 1949 год. за распишување на општи избори за избор на одборници на територијата на Народниот одбор на IV реон во гр. Скопје, како неправилно, затоа што истите се распишуват со Указ на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија распиша општи избори за избор на одборници за сите градски, реонски, околски и обласни народни одбори со Указ бр. 24 од 27 X 1949 год. отпечатен во "Службен весник на НРМ" бр. 23 од 9 XI 1949 год по која причина објавеното решение на одборот за распишување на изборите, се повлекува, како неправилно.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
1 Указ за давање почесни звања "заслужна задруга" и "задруга — борец за висок принос" на Народна Република Македонија — — — — —	1
2 Указ за давање почесно звање "заслужен земјоделец-задругар" на Народна Република Македонија — — — — —	1
3 Напатствие за составување тромесечни состојби на државните стопански претпријатија од локално значење — — — — —	2
4 Напатствие за одобрување наголемената стопа на редовната добивка на занаетските задруги и на претпријатијата на општествените организации при определување на цените на производите наменети за слободна продажба — — — — —	4
5 Решение за оснивање на училишта за ученици во трговијата на подрачјето на НР Македонија — — — — —	4
6 Решение за распишување избори за 4 одборнички места на Народниот одбор на град Гостивар — — — — —	4
7 Решение за повлекување на објавеното решение под бр. 236 за распишување на општи избори за избор на одборници на територијата на Народниот одбор на IV реон на град Скопје — — — — —	4